



ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ/ЕКСПЕРТКА ЗА ИЗРАБОТКА НА АНАЛИЗА

Здружението за заштита на работничките права „Гласен екстилец“- Штип, објавува Јавен повик за изработка на анализа која ќе биде дел од проектот „Пријавете мобинг, не молчете, не сме родово еднакви со мобинг“, којшто го имплементира здружението за заштита на работничките права „Гласен Текстилец“.

Опис на ангажманот

Накратко за анализата

Ќе бидат спроведени анкетни прашалници од локални жени кои што ќе вршат интервју на целната група, на однапред утврден и дизајниран прашалник, кој ќе се спроведе во делови од источниот регион за да се утврди препознатливоста и распространетоста на мобингот. Ќе се реализира телефонски, на терен и онлајн, со работнички, за да дознаат дали знаат што е мобинг доколку знаат каде се пријава дали биле жртви на мобинг на работното место. Добиените податоци потоа ќе се сумираат, обработуваат и ќе се изработи „Анализа“ која ќе биде испечатена и објавена онлајн. Анализата ќе содржи и препораки кои ќе бидат доставени до надлежните институции и јавно објавени. Ќе бидат ангажирани 5 локални анкетари/текстилни работници кои се од социјално ранливи категории или останале без работа во оваа социо-економска криза, предизвикана од корона вирусот. Овие интервјуери треба да опфатат до 1000 испитаници онлајн и на терен. Онлајн прашалникот ќе го објави Гласен Текстилец на сите социјални мрежи кои ги поседуваат. Експертот ќе ги сумира податоците и ќе го креира прашалникот, како и анализата.

Опсег на работа и клучни задачи

- ✓ Изработка на анкетен прашалник;
- ✓ Сумирање, обработка и анализа на податоци заради оценување на знаењето за мобинг (добиени од локалните анкетарки);
- ✓ Комуникација и тесна соработка со проектниот тим.





Ко-финансирано од
Европската Унија

Ко-финансирано од Шведската агенција
за меѓународен развој и соработка



Сопственост

Анализата која ќе произлезе од ангажманот ќе останат во сопственост на „Гласен Текстилец“.

Временска рамка

Ве молиме поставете ја временската рамка (истата да не надминува подолг период од 3 месеци, почнувајќи од јуни/јули 2022)

Квалификации, селекција и надоместоци

- ✓ Високо образование од областа;
- ✓ Искуство во работа со граѓански организации;
- ✓ Претходно искуство во работата со мобинг;
- ✓ Најниската понуда (Гласен Текстилец, го задржува правото да предложи измени во побараната сума за надоместок за експертот, согласно одобрената сума по буџет);
- ✓ „Гласен Текстилец“, надоместокот го исплаќа по завршувањето на целокупниот ангажман.

Пријавување

На електронската адреса vrabotuvanje@glasentekstilec.mk, најдоцна до **05.06.2022**. Треба да бидат пополнети и задолжително испратени сите три анекси: методологија, буџет и временска рамка.

Дополнителни информации можете да добиете на електронската адреса:
vrabotuvanje@glasentekstilec.mk

